



**Институт на граѓани  
ФИНАНЦЕ ТХИНК -  
Институт за економски  
истражувања и  
политики, Скопје**

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2021 година  
и

**Извештај на независните  
ревизори**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:  
Раководството на  
Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје

## Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Институтот на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК - Скопје (во понатамошниот текст Институтот), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на Раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Институтот.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

До:  
Раководството на  
Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

### Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин

01 Август 2022

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од чланарини и донации	4	4.189	23.341
Приходи од финансирање	5	742	-
Останати приходи	6	7.705	9.648
Вишок на приходи од претходни години		19.126	8.779
<b>Вкупно приходи</b>		<b><u>31.762</u></b>	<b><u>41.768</u></b>
Материјални расходи и услуги	7	(1.458)	(744)
Останати оперативни трошоци	8	(11.867)	(10.621)
Капитални расходи	9	(333)	(46)
Трошоци за вработени	10	(4.276)	(4.001)
<b>Вкупно расходи</b>		<b><u>(17.934)</u></b>	<b><u>(15.412)</u></b>
<b>Вишок на приходи над расходи</b>		<b><u>13.828</u></b>	<b><u>26.356</u></b>
<b>Данок на добивка</b>	11	<u>67</u>	<u>86</u>
<b>Вишок на приходи над расходи по оданочување</b>		<b><u>13.761</u></b>	<b><u>26.270</u></b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 28.02.2022 година од Раководството на Институтот и потпишани во негово име од:

Благица Петрески

Извршен Директор

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	12	579	293
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>579</b>	<b>293</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	13	22.580	26.333
Останати побарувања	14	370	311
АВР	15	-	11
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>22.950</b>	<b>26.655</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>23.529</b>	<b>26.948</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
<b>ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
Деловен фонд		579	293
Вишок на приходи над расходи		13.761	26.270
<b>Вкупно капитал</b>	16	<b>14.340</b>	<b>26.563</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
Обврски спрема добавувачи	17	533	81
Други краткорочни обврски	18	790	304
ПВР	19	7.866	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>9.189</b>	<b>385</b>
<b>Вкупно обврски и деловен фонд</b>		<b>23.529</b>	<b>26.948</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021 и 31 декември 2020**  
**Во илјади денари**

	Деловен фонд	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
<b>Состојба на 01 јануари 2020</b>	<b>315</b>	<b>8.893</b>	<b>9.208</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(8.893)	(8.893)
Набавени основни средства	46	-	46
Ревалоризација	13	-	13
Амортизација	(73)	-	(73)
Ревалоризација на амортизација	(8)	-	(8)
Вишок на приходи над расходи	-	26.270	26.270
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<b>293</b>	<b>26.270</b>	<b>26.563</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(26.270)	(26.270)
Набавени основни средства	333	-	333
Ревалоризација на основни средства	145	-	145
Амортизација	(109)	-	(109)
Ревалоризација на амортизација	(83)	-	(83)
Вишок на приходи над расходи	-	13.761	13.761
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b>579</b>	<b>13.761</b>	<b>14.340</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. Општи информации**

ФИНАНЦЕ ТХИНК- Институт за економски истражувања и политики, Скопје е основано на 14.12.2012 година. Институтот е регистрирано во регистарот на здруженија и граѓани под број 6838804. Финанце Тхинк е независен и непрофитен институт за економски истражувања и политики, чија мисија е да го подобри влијанието на економските и социјалните трендови и политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за економските процеси. Истражувањата им помагаат на носителите на политиките, застапниците на политиките, креаторите на мислење, економските новинари и јавноста да ги разберат прашањата кои влијаат врз обичните граѓани. Програмски области во кои дејствува Институтот се: сиромаштија, вработување и вештини, фискална транспарентност и одговорност, родови и доходни нееднаквости, социјално претприемништво и жени, миграција и дознаки, секторски економски политики.

Раководството на Институтот го сочинуваат Собраните, Извршен Одбор и Советодавен одбор.

Седиштето на Институтот е лоцирано во Скопје, на ул. Фредерик Шопен бр. 1/2 Скопје, Кисела Вода. Вкупниот број на вработени на 31 декември 2021 е 5 лица (31 декември 2020 – 7 лица).

**2. Основи за подготовка**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Институтот е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи од 2020 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи.

**3. Сметководствени политики**

Финансиските извештаи на Институтот се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

### **3. Сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.1 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

#### **3.2 Материјални и нематеријални средства**

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат:

- Средствата што се држат за остварување на дејноста,
- Средствата што се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Институтот се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата).

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

#### **3.3 Амортизација**

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишните стапки на амортизација што ги применува Институтот во 2021 година се следните: 20% за компјутерска опрема, 16% за клима уреди, 14% за ТВ и 12% за мебел.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Пресметката на амортизацијата се врши посебно за секоја ставка, а не за групи на средства.

#### **3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата се признаваат по нивната номинална вредност во сметководствениот документ во согласност со договорениот износ, намалени за вредносниот надоместок.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. Сметководствени политики (продолжува)**

**3.5 Данок на добивка**

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 1% на износот на приходите остварени од операциите над прагот од 1 милион (2020: Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на даночната основа пријавена во годишната пријава за данок на добивка како намалени за сите применливи даночни намалувања. Даночната основа во даночната пријава го вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања.)

Институтот не пресметува данок на добивка од причина што работи само со средства поврзани со проектот и направените трошоци се само за проектни цели.

(б) Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

**3.6 Извори на финансирање**

Изворите на финансирање се вреднуваат според износот на средствата и ревалоризациската резерва.

**3.7. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите, вработените, платите, даноците и другите тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност. Обврските во други валути се искажуваат по среден курс на НБРМ.

**3.8. Признавање на приходите и расходите**

Приходите и расходите на непрофитните институти се признаваат според изменетата пресметковна основа на сметководството.

Според изменетата пресметковна основа на сметководството, приходите, односно расходите се признаваат во пресметковниот период на пресметка во кој тие се појавуваат според критериумите за мерење и достапност. Приходите, односно расходите се мерливи кога може да се искажат според нивната вредност. Приходите, односно расходите се достапни кога се реализираат, односно кога се појавуваат (платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по пресметковниот период, под услов да се поврзани со пресметковниот период и да служат за плаќање на обврските за периодот (доколку во пресметковниот период се појавуваат обврски за плаќање).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3.9.Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ЕУР	61,6270	61,6940
ГБП	73,4267	68,3136
УСД	54,3736	50,2353
ЦХФ	59,4683	56,8242

**4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од донации	4.189	23.341
<b>Вкупно</b>	<b><u>4.189</u></b>	<b><u>23.341</u></b>

**Во текот на 2021 година остварени се приходи од следните донатори:**

<b>Донатор</b>	<b>2021</b>
Albanian for Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT)	382
Macedonian Center for International Cooperation (MCIC)	720
Foundation Open Society - Macedonia	636
Institute for European Politics- Skopje (IEP)	232
British Embassy	2.024
Japanese Embassy	49
Center for Research and Policy Making - CRPM	146
<b>Вкупно</b>	<b><u>4.189</u></b>

**5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи по основ на курсни разлики	742	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>742</u></b>	<b><u>-</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од услуги	7.663	9.586
Останати приходи	42	62
<b>Вкупно</b>	<b><u>7.705</u></b>	<b><u>9.648</u></b>

**7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени канцелариски материјали, ситен инвентар	44	158
Потрошена енергија, вода, телефон, гориво	34	31
Инвестиционо одржување на средствата	31	206
Останати услуги	486	166
Транспортни услуги	98	103
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	15	8
Наемнини	396	57
Други материјални расходи	64	15
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.458</u></b>	<b><u>744</u></b>

**8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Провизија за платен промет	84	79
Дневници за службени патувања и патни трошоци	177	122
Негативни курсни разлики	29	826
Интелектуални и други услуги	7.829	9.414
Даноци	11	12
Пренесени средства	3.677	110
Останати расходи	60	58
<b>Вкупно</b>	<b><u>11.867</u></b>	<b><u>10.621</u></b>

**9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Средства за опрема	333	46
<b>Вкупно</b>	<b><u>333</u></b>	<b><u>46</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

<b>10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Бруто плати	4.160	3.964
Регрес за годишен одмор	116	37
<b>Вкупно</b>	<b>4.276</b>	<b>4.001</b>

**11. ДАНОК НА ДОХОД**

Корекции на данокот на доход и вишокот на приходи над расходите помножени со пропишаната стапка данок на доход.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1 Приходи од продажба	-	-
2 Приходи од услуги	7.663	9.586
3 Приходи од наемнини	-	-
4 Сопствени приходи	-	-
5 Вкупно приходи од работење	7.663	9.586
6 Ослободување од даночна основа	1.000	1.000
7 Даночна основа	6.663	8.586
<b>8 Данок на доход од 1%</b>	<b>67</b>	<b>86</b>

Институтот не направи резервации за одложените даночни средства во овие финансиски извештаи бидејќи Институтот нема разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство што ќе се користи во иднина.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

	Канцелариска опрема и мебел	Вкупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>		
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
Набавки	46	46
Ревалоризација	13	13
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
Набавки	333	333
Ревалоризација	145	145
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ</b>		
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
Амортизација за 2020	73	73
Ревалоризација за 2020	8	8
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Амортизација за 2021	109	109
Ревалоризација на амортизација	83	83
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
<b>Сметководствена вредност</b>		
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>579</b>	<b>579</b>

**13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	2021	2020
Жиро сметка	12.214	9.925
Благајна	2	2
Девизни сметки	10.364	16.406
<b>Вкупно</b>	<b>22.580</b>	<b>26.333</b>

**14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	2021	2020
Побарувања - грантови за донации	370	311
<b>Вкупно</b>	<b>370</b>	<b>311</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**15. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
АВР	-	11
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

**16. ДЕЛОВЕН ФОНД**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Деловен фонд	579	293
Вишок на приходи над расходи	13.761	26.270
<b>Вкупно</b>	<b>14.340</b>	<b>26.563</b>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

**17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски спрема добавувачи	533	81
<b>Вкупно</b>	<b>533</b>	<b>81</b>

**18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Данок на додадена вредност	622	206
Даноци за плаќања на ангажирани физички лица	9	3
Обврски за даноци, придонеси по договор за дело	67	9
Обврска за данок на доход	79	86
Останати обврски	13	-
<b>Вкупно</b>	<b>790</b>	<b>304</b>

**19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Други пасивни временски разграничувања	7.866	-
<b>Вкупно</b>	<b>7.866</b>	<b>-</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**20. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ**

Заклучно со 31 Декември 2021 година Институтот нема вонбилансна изложеност.

**21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2021 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи:

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки цо цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Институтот смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Институтот во идните периоди.
- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за глобалната економија. Во моментов е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Институтот смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание.